



Финансиски менаџмент

Цел на обуката

Целта на обуката е стекнување вештини од областа на управувањето со финансиите за профитни и непрофитни организации.

По завршувањето на обуката учесниците ќе стекнат знаења за: целокупниот процес на управување со финансиите, подготовка на финансиски планови, финансиско известување и анализа.

Опфат –теми

- Што е финансиски менаџмент - опфат
- Целта на финансискиот менаџмент
- Местото на финансискиот менаџмент во компанијата/фирмата
- Организација на финансиската структура
- Релација помеѓу финансиската и останатите функции во претпријатието
- Финансиско планирање
 - Елементи на финансиско планирање
 - Краткорочно и долгорочно финансиско планирање
 - Плански биланс на успех
 - Плански биланс на состојба
- Финансиско известување
 - Финансиски извештаи
 - Финансиска анализа
- Долгорочно финансиско одлучување
- Краткорочно финансиско одлучување
- Структура на капиталот
- Посебни области во финансискиот менаџмент

Целна група

Оваа обука е наменета за сите вработени кои работат или пак ќе работат како менаџери, финансиски раководители и координатори во профитни и непрофитни (здруженија на граѓани) организации.

Методологија на работа

Обуката е од интерактивен карактер со практични и применливи вежби, како и со употреба на визуелни помагала и од страна на учесниците (ЛЦД проектор, лап-топ и/или компјутер, флип-чарт и друго).

Секој учесник ќе има можност во текот на обуката да се стекне со теоретски знаења, вештини и техники од областа на финансискиот



ЕСП – Развој и управување на човечки ресурси

Тел. 3246-041; 075 446-686

Е-пошта: esp@esp.com.mk; info@esp.com.mk

Адреса: ул. 9 Мај бр.4 , Скопје

www.esp.com.mk

менаџмент и истите да ги примени преку практични вежби, индивидуална и групна работа и интерактивни дискусии.

Материјали

Презентациска скрипта; формулари како обрасци; и други дополнителни материјали кои ќе може да се користат при секојдневното работење и ќе бидат доставени по е-пошта до секој од учесниците.

Времетраење

Обуката е дводневна. Вкупно 12 часа (2 дена по 6 часа).

По завршувањето на обуката се добива Сертификат за учество.

Повеќе информации и пријавување на:

тел. 3246-041; 075 446-686